

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 5, година LII
Четврток, 08.04.2021
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/1
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/2002), член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/2005, 17/2008, 08/19, 14/20 и 19/20) и член 80 став 1 од Законот за градење („Службен весник на РМ бр. 30/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за измена на Одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Битола

Член 1

Во Одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр.16/17 и 3/18), во член 17 став 1 зборовите „до 15.04 (април)“ се заменуваат со зборовите „до 05.04 (април)“.

Член 2

По донесувањето на оваа одлука, имателите на угостителските објекти, должни се веднаш да ја отстранат урбаната опрема-метална ограда со стакло како и дрвената платформа (подлога) на сопствен трошок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола, а ќе се применува до 15 април 2021 година.

Бр.09-32/3
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1. Ја објавувам Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2021 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/2
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05.04/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина Битола на 72 -та седница, одржана на 05.04.2021 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина БИТОЛА
за 2021 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина БИТОЛА за 2021 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
424440 Поправки и одржување на друга опрема	-240.000	0	0	0	0
425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјал:	440.000	0	0	0	0
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА					
480190 Купување на друга опрема	-200.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето

Бр. 09-32/4
05.04.2021

Претседател на Советот на
Општината
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-310/3
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96.....35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година.

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на ден 12.03.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/5
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-310/4
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/6
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/16, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмите за одржување на јавните зелени површини и јавната чистота во Општина Битола од ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмите за одржување на јавните зелени површини и јавната чистота во Општина Битола од ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/5
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација на Програмите за одржување на јавните зелени површини и јавната чистота во Општина Битола од ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмите за одржување на јавните зелени површини и јавната чистота во Општина Битола од ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/7
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/6
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96...35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на КЈП

„Нискоградба“ Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 03.03.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/8 ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.04.2021 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/7 ГРАДОНАЧАЛНИК
08.04.2021 год. на Општината Битола,
Б и т о л а м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/9 ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.04.2021 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/8 ГРАДОНАЧАЛНИК
08.04.2021 год. на Општината Битола,
Б и т о л а м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96..35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година

1. СЕ дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП

„Пазари“ Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 24.02.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/10 ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.04.2021 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/9 ГРАДОНАЧАЛНИК
08.04.2021 год. на Општината Битола,
Б и т о л а м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/11 ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.04.2021 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/10 ГРАДОНАЧАЛНИК
08.04.2021 год. на Општината Битола,
Б и т о л а м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96..35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година

1. СЕ дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈКП

„Водовод“ Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 02.03.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/12 ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.04.2021 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/11 ГРАДОНАЧАЛНИК
08.04.2021 год. на Општината Битола,
Б и т о л а м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/13 ПРЕТСЕДАТЕЛ
05.04.2021 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени” Битола во 2020 год.

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/12 ГРАДОНАЧАЛНИК
08.04.2021 год. на Општината Битола,
Б и т о л а м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96..35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 11.03.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/14
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работењето на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работењето на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/13
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работењето на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/15
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/14
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96..35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“

бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 26.02.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/16

05.04.2021 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/15

08.04.2021 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/17

05.04.2021 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/16
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96..35/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 13.03.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/18
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/17
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/19
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-310/18
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола во 2020 година

1. СЕ дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 01.03.2021 година.

2. Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/20
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-310/19
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/21
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/20
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година

1. СЕ дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година, разгледана на седницата на Управниот одбор, одржана на 25.02.2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/22
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/21
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/23
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на извештајот од Општинската
Комисија за процена на штети од
елементарни непогоди во Општина Битола
настанати од невремето, град и поплави
на ден 10 Јануари 2021 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на извештајот од Општинската Комисија за процена на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, град и поплави на ден 10 Јануари 2021 година, донесен на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/22
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на извештајот од
Општинската Комисија за процена на штети
од елементарни непогоди во Општина
Битола настанати од невремето, град и
поплави на ден 10 Јануари 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Општинската Комисија за процена на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, град и поплави на ден 10 Јануари 2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/24
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
кофинансирање на проектот: „Биди ИН,
биди Инклузивен, биди Инклучиран”, за
набавка на дигитална опрема-смарт табли
и дидактички нагледани средства за
учениците со посебни образовни потреби
за целосна реализација на проектот за
потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“
Битола

1. Ја објавувам Одлуката за кофинансирање на проектот: „Биди ИН, биди Инклузивен, биди Инклучиран“ за набавка на дигитална опрема-смарт табли и дидактички нагледани средства за учениците со посебни образовни потреби за целосна реализација на проектот за потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/23
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и член 22 точка 36 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/2005, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година донесе

О Д Л У К А

за кофинансирање на проектот: „Биди ИН, биди Инклузивен, биди Инклудиран“, за набавка на дигитална опрема-смарт табли и дидактички нагледани средства за учениците со посебни образовни потреби за целосна реализација на проектот за потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ Битола

Член 1

Со ова Одлука се утврдуваат финасиски средства во износ од 25.000 илјади денари со која Општина Битола ќе учествува со кофинасирање во проектот „Биди Ин, биди Инклузивен, биди Инклудиран“ за целосна реализација на проектот за потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ Битола.

Член 2

Средствата од членот 1 од оваа одлука да се обезбедат од буџетот на Општина Битола од програмата за локален економски развој за 2021год. ставка 464990 разни трансфери.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/25
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за примање на донација - техничка документација основен проект за линиска инфраструктура градба: изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма - Национален парк „Пелистер“ - Битола, делница: РШ 106-прочистителна станица-Реципиент, Битола

1. Ја објавувам Одлуката за примање на донација - техничка документација основен проект за линиска инфраструктура градба: изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма - Национален парк „Пелистер“ – Битола, делница: РШ 106-прочистителна станица-Реципиент, Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/24
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за примање на донација - техничка документација основен проект за линиска инфраструктура градба: изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма - Национален парк „Пелистер“ - Битола, делница: РШ 106-прочистителна станица-Реципиент, Битола

Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од КЈП „Нискоградба”, Битола - техничка документација основен проект за линиска инфраструктура градба изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма – Национален парк Пелистер, делница: РШ106-прочистителна станица-Реципиент, Битола со тех.бр 46/2016 изработена од друштво за производство трговија и услуги ДООЕЛ „ПРОИНГ“ – Битола.

Член 2

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, дадена за цели од јавен интерес.

Член 3

Техничка документација основен проект за линиска инфраструктура градба: изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма-Национален парк “Пелистер” во Битола се дава на Општина Битола заради остварување јавен интерес.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на донацијата.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен Гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/26
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за примање на донација во вид на уредување - реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во град Битола, во рамките на парцелата на ОУ „Коле Канински“ со бр.11233, имотен лист број 8599 катастарска општина Битола 3

1. Ја објавувам Одлуката за примање на донација во вид на уредување – реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во град Битола, во рамките на парцелата на ОУ „Коле Канински“ со бр.11233, имотен лист број 8599 катастарска општина Битола 3, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/25
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за примање на донација во вид на уредување - реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во град Битола, во рамките на парцелата на ОУ „Коле Канински“ со бр.11233, имотен лист број 8599 катастарска општина Битола 3

Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола во својство на примател ја прима донацијата

од Државна Видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје, во вид на услуга- уредување – реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во град Битола, во рамките на парцелата на ОУ „Коле Канински“ со број на катастарска парцела 11233, имотен лист број 8599 катастарска општина Битола 3

Член 2

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата и истата е дадена за цели од јавен интерес-спорт и поддршка на активностите на примателот во областа на спортот.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на истата.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/27
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари на Општина Битола за потребите на ЈП Комуналец Битола

1. Ја објавувам Одлуката за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари на Општина Битола за потребите на ЈП Комуналец Битола, донесена на седни-

цата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/26
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) и член 44, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари на Општина Битола за потребите на ЈП Комуналец Битола

Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола ја дава на трајно користење без надоместок движната ствар: 22 контејнери за селективно одложување на стаклен отпад

Член 2

Движните ствари предмет на оваа одлука, дефинирани во член 1 на истата, се даваат на трајно користење без надоместок од Општина Битола, за потребите на ЈП Комуналец Битола

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/28
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за примање на донација 18 лаптопи од организацијата Македонија 2025

1. Ја објавувам Одлуката за примање на донација 18 лаптопи од организацијата Македонија 2025, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/27
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за примање на донација 18 лаптопи од организацијата Македонија 2025

Член 1

Со оваа Одлука Општина Битола во својство на примател ја прима донацијата од 18 лаптопи, модел Tesla notebook E14WR/LCD 14”/C во вкупен износ од 239.940,00 МКД од организацијата Македонија 2025 Скопје.

Член 2

Лаптопите се наменети за онлајн настава во ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола(17) и ОУ

„Крсте Петков Мисирков“ Бистрица (1) , за ученици од социјално загрозуени семејства.

Член 3

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, дадена за цели од јавен интерес.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со давателот на донацијата со кој подетално ќе биде уреден начинот на користење на донацијата.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/29
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општината Битола

1. Ја објавувам Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/28
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен

весник на РМ" бр. 5/02), член 22 став 1 и член 149 од Статутот на Општина Битола ("Службен Гласник на Општината Битола" бр.10/05, 17/08, 08/19, 19/20 и 14/20) и член 1 од Одлуката за пристап кон измена и дополнување на Статутот на Општина Битола („Службен Гласник на Општина Битола бр.04/21) а во врска со член 16 став 1 од Законот за младинско учество и младински политики ("Службен весник на РМ" бр.10/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Општината Битола

Член 1

Во третиот дел насловен "3.Посебни тела на Општината" се додава нов член 60-а со наслов Локален младински совет кој гласи:

1) **Локален младински совет** е советодавно и претставничко тело на Општина Битола и се основа со цел активно вклучување на младите од Општина Битола во процесите на донесување на одлуките на локална власт преку предлагање на иницијативи за прашања кои ги засегаат младите на подрачјето на Општина Битола

2) Млади, во смисла на оваа одлука се државјани на Република Северна Македонија со место на живеење во Општина Битола на возраст од 15 до 29 години.

3) Младите од став 2 на овој член можат да бидат избирани за членови, претседател и заменик претседател на Локалниот младински совет на Општина Битола само ако се со постојано место на живеење во Општина Битола.

Член 2

се додава нов член 60-б кој гласи:

(1) Членовите на Локалниот младински совет имаат право да:

- предлагаат точки на дневен ред на Советот на општината кои ги засегаат младите,

- расправаат за прашања за кои се расправа во Советот на општината, а се од интерес на младите

- иницираат прашања за млади од делокругот на работата на општината

- иницираат, учествуваат и даваат повратни информации за процесот на локална младинска стратегија и други политики,
- доставуваат информации до општината за прашања кои се однесуваат на младите
- вршат други советодавни и застапувачки работи во согласност со закон.

Член 3

се додава нов член 60-в кој гласи:

(1) Бројот на членови на Локалниот младински совет е непарен и не надминува повеќе од една третина од членовите на Советот на Општина Битола, но не може да биде помалку од пет лица.

(2) Членовите на Локалниот младински совет имаат мандат од две години со право на уште еден избор.

(3) Членовите на Локалниот младински совет ги избира Локалното собрание на млади.

Член 4

се додава нов член 60-г кој гласи:

(1) Иницијативен одбор е тело кое се свикнува само за конституирање на Локалното собрание на млади.

(2) Иницијативниот одбор е составен од најмногу пет члена на возраст од 15 до 29 години, со постојано место на живеење во Општина Битола а кои се кандидирани од младинските организации, организации на млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои дејствуваат на територија на Општина Битола.

(3) Иницијативниот одбор од ставот (2) на овој член **се формира само за одржување на конститутивната седница на Локално собрание на млади**, по што истиот потоа се распушта.

Член 5

се додава нов член 60-д кој гласи:

(1) Членови на **Локалното собрание на млади** се по еден делегат и заменик делегат кои се предложени од страна на младинските организации, организации на млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои дејствуваат на територија на Општина Битола.

(2) Со конститутивната седница на Локалното собрание на млади заседава Иницијативниот одбор и одговорното лице за млади од општинската администрација. На конститутивната седница се избира претседавач по пат на тајно гласање. За претседавач може да се кандидира секој член на Локалното собрание на млади.

Од редовите на Локалното собрание на млади се избира и изгласува тричлена комисија, која е одговорна за следење на целокупниот процес за изборот на членови на Локалниот младински совет. Мандатот на членовите на Локалното собрание на млади вклучително и на претседавачот трае две години со право на уште еден избор.

(3) Седниците на Локалното собрание на млади ги свикува и раководи претседавачот.

(4) На седницата за избор на членови на Локален младински совет присуствуваат избраните делегати и кандидатите за членови на Локалниот младински совет.

(5) Кандидатите за членови на Локалниот младински совет имаат право на куса презентација на својата програма пред членовите на Локалното собрание на млади, по што следува постапката на гласање.

(6) Локалното собрание на млади избира членови на Локалниот младински совет по пат на непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од Локалното собрание на млади.

(7) За избрани членови на Локалниот младински совет се сметаат оние членови кои освоиле најмногу гласови од страна на делегатите од Локалното собрание на млади, доколку гласале повеќе од половината делегати.

(8) При изборот на членови на Локалниот младински совет мора да се води сметка за балансирана застапеност на двата пола.

Член 6

се додава нов член 60-ѓ кој гласи:

(1) Кандидатите за членови на Локалниот младински совет ги предлагаат граѓански организации и младински здруженија, училишни и студентски здруженија и други форми на младински организации кои дејствуваат на територија на Општина Битола.

(2) По спроведените избори, верификационата комисијата на Локалното собрание

на млади изготвува извештај со листа на избрани членови кој го усвојува Локалното собрание на млади и истиот се доставува до Советот на Општина Битола за верификација на мандатите на членовите на Локалниот младински совет.

(3) При престанок на мандатот или при избор на нови членови, Локалното собрание на млади писмено го известува Советот на Општина Битола за промената и истиот ја потврдува со решение..

(4) Локалниот младински совет од своите редови избира претседател по пат на непосредни избори со тајно гласање.

(5) За претседател е избран кандидатот кој освоил најмногу гласови.

(6) Претседателот, за заменик претседател избира еден од членовите на Локалниот младински совет.

Член 7

се додава нов член 60-е кој гласи:

(1) Советот на Општина Битола може да разреши член на Локалниот младински совет и пред истекот на мандатот поради:

- лично барање на членот на Локалниот младински совет;

- ако неоправдано отсутствува на три последователни седници на Локалниот младински совет.

Член 8

се додава нов член 60-ж кој гласи:

(1) Локалниот младински совет одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во месецот.

Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот на Локалниот младински совет.

Претседателот на Локалниот младински совет е должен да свикува вонредна седница на предлог од најмалку 1/3 од членовите на Локалниот младински совет.

(2) Локалниот младински совет ги донесува одлуките со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Локалниот младински совет.

(3) Начинот на работа на Локалниот младински совет поблиску се утврдува со Деловникот за работа.

(4) Локалниот младински совет може да формира постојни и повремени работни

тела за потесни кругови на делување, за поедини групи на млади или за проблеми кои ги загрижуваат младите.

(5) На седниците на Локалниот младински совет можат да присуствуваат и учествуваат во работата без право на одлучување: Градоначалникот на Општина Битола, Претседателот на Советот на Општина Битола како и членовите на Советот на Општина Битола.

Член 9

се додава нов член 60-з кој гласи:

(1) Локалниот младински совет донесува програма за работа и ја доставува до Советот на Општина Битола за секоја календарска година.

(2) Програмата за работа, Локалниот младински совет ја донесува со мнозинство на гласови од сите членови.

(3) Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот на Општина Битола најдоцна до 31 октомври во тековната година, за следната година.

Член 10

се додава нов член 60-с кој гласи:

(1) Општина Битола обезбедува финансиски средства за работа на Локалниот младински совет и простор за одржување седници на Советот на млади во Општина Битола. Од буџетот на Општината, се издвојуваат средства во висина од најмалку 0,1% на годишно ниво кои вклучуваат ресурси за работењето на Локалниот младински совет во согласност со усвоената годишна програма.

(2) Членовите на Локалниот младински совет не добиваат надоместок за својата работа. Стручните и административните работи за потребите на Локалниот младински совет ги врши администрацијата во Општина Битола, односно назначува службеник за млади во согласност со закон.

Член 12

Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/30
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за превоз на патници

1. Ја објавувам Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за превоз на патници, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/29
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 14 став (2) од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02), член 18 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“, бр. 79/09) и член 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), како и член 13 став 3 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за основање на заедничко јавно претпријатие за превоз на патници

Член 1

Се основа заедничко јавно претпријатие со општините Могила и Новаци за вршење превоз на патници.

Член 2

Заедничкото јавно претпријатие (во натамошниот текст: ЗЈП) е со назив Меѓуопштинско јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК, со седиште во општина Битола.

Член 3

Износот на средствата за основање на ЗЈП изнесува 350.000,00 денари.

Средствата од ставот 1 на овој член ги обезбедуваат основачите во сооднос и тоа:

- Општина Битола во висина од 60%
- Општина Могила во висина од 20% и
- Општина Новаци во висина од 20%.

Член 4

Средствата за основање на ЗЈП се обезбедуваат на следниот начин:

- Општина Битола од Буџетот на Општина Битола,
- Општина Могила од Буџетот на Општина Могила и
- Општина Новаци од Буџетот на Општина Новаци.

Член 5

ЗЈП се организира на начин што ќе обезбеди:

- техничко-технолошко и економско единство на системот;
- ефикасност и транспарентност во работењето;
- развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој;
- заштита и унапредување на добрата од општ интерес;
- трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на услугите и
- самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Член 6

ЗЈП се организира како единствено јавно претпријатие.

Член 7

Одлуките на органите на заедничкото јавно претпријатие ќе се спроведуваат на единствен начин за основачите.

Член 8

Заедничкото јавно претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица, одговора со целиот свој имот.

Член 9

За лице кое ќе ги врши работите на ЗЈП до неговото конституирање се именува Игор Талевски, помошник раководител на Секторот за правно-нормативни, административни и општи работи во Општина Битола.

Член 10

Органите на ЗЈП се Управен одбор, Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење и Директор.

Управниот одбор се состои од пет членови.

Во Управниот одбор, Општина Битола именува три членови, а Општина Могила и Општина Новаци именуваат по еден член.

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење се состои од пет членови од кои Општина Битола именува три членови, а Општина Могила и Општина Новаци именуваат по еден член.

Директорот го избира градоначалникот на Општина Битола, на чие подрачје е седиштето на ЗЈП, во постапка утврдена со закон.

Член 11

Статутот на заедничкото јавно претпријатие се донесува во рок од 30 дена од денот на уписот во Централниот регистар на РСМ.

Бр.09-32/31

05.04.2021 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за именување на членови во Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола

1. Го објавувам Решението за именување на членови во Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/30
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на членови во Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола

1. За членови на Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола, од Општина Битола се именуваат:

- Горан Долевски, сообраќаен инженер, од Битола Ул. „Јосиф Христовски“ бр.4/18

- Дејан Нечовски, сообраќаен инженер, од Битола Ул. „Минела Бабуковски“ бр. 3/2/8 и

- Дејан Србиновски, дипл.правник, од Битола Ул. „Никола Тесла“ бр.100

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/32
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола

1. Го објавувам Решението за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/31
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола

17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување членови во Управниот одбор во ЈП СИЗ „Жабени“ - Битола

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ Љутви Ахмети и Дејан Николовски од членови во Управниот одбор на ЈП СИЗ „Жабени“ - Битола

2. СЕ ИМЕНУВААТ Васко Колевски, дипл. инж. информатичар, од Битола, Ул. „Смилевски Конгрес“ бр.32/4 и Инци Махмуси, педагошки факултет, од Битола Ул. „7-ма Бригада“ бр. 4 за членови во Управниот Одбор на ЈП СИЗ „Жабени“ Битола.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/35
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Иницијативата за Предлог листа за определување на имиња на улицы, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Битола

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Иницијативата за Предлог листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Битола, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/34
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Иницијативата за Предлог листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Битола

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за Предлог листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Битола, поднесена од група на советници.

– Коста Хаџи Антоновски

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-32/36
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/35
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-1382/2018, **КП бр. 997 КО Бистрица** згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) (Слободанка Ѓоргиева)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/37
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/36
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на

Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО БРАТИНДОЛ во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. УП1 бр.27-361/2018, КП бр. 545/1 КО Братиндол згр.бр.1 (А4-3) (Никола Ѓорѓиевски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/38
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/37
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр. 27-686/2018, КП бр. 599 КО Буково згр. бр. 1 (ГЗ-1) (Јорде Ристевски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/39
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Српци во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Српци во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/38
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Горно Српци во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. УП1 бр.27-623/2016, КП бр. 1343 КО Горно Српци згр.бр.1 и 2 (А1-1) и згр.бр.3 (А5-4) (Митре Миленковски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/40
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/39
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО КРСТОАР во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

УП1 бр.27-9418/2011, **КП бр.786 КО Крстоар** згр.бр.1 (А1-1) –

(Борис Георгиевски)

2. УП1 бр.27-1131/2016, **КП бр.894 КО Крстоар** згр.бр.2 (А4-3) –

(Драган Василески)

3. УП1 бр.27-384/2018, **КП бр.788/3 КО Крстоар** згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) –

(Петре Митревски)

Член 2

Оваа Одлука влегува влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/41
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/40
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. УП1 бр.27-10468/2011, **КП бр.1792/3 КО Крклино** згр.бр.2 (А1-1)
(Драган Талевски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/42
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/41
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. УП1 бр.27-1062/2016, **КП бр.47/3 КО Олевени** згр.бр.1 (А1-1)
(Верка Филиповска)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/43
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/42
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. УП1 бр.27-83/2018, КП бр.2504 КО Цапари згр.бр.1 (А1-1)
(Весна Саздановска – порано Жежоска)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/44
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање во закуп со надоместок на движните ствари киосците бр.3,6,8 и 9 кои се наоѓаат на Градско шеталиште ул. „Македонска фаланга“, сопственост на Општина Битола со Електронско јавно наддавање

1. Ја објавувам Одлуката за давање во закуп со надоместок на движните ствари киосците бр.3, 6, 8 и 9 кои се наоѓаат на Градско шеталиште ул. „Македонска фаланга“, сопственост на Општина Битола со Електронско јавно наддавање, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/43
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став (1) точка 10 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр.05/02), член 54-а, член 54-б и член 54-в од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,..., и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), член 22 став (1) точка 36 и член 70 до Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година ја донесе следнава

О Д Л У К А

за давање во закуп со надоместок на движните ствари киосците бр.3,6,8 и 9 кои се наоѓаат на Градско шеталиште ул.„Македонска фаланга“, сопственост на Општина Битола со Електронско јавно наддавање

Член 1

Со оваа Одлука на Советот на Општина Битола се даваат во закуп Киоск бр.3 со површина од 14,44м², Киоск бр.6 со површина од 14,44 м², Киоск бр.8 со површина од 14,44 м² и Киоск бр.9 со површина од 14,44 м² сопственост на Општина Битола кој се прибележани на КП 17573 запишан во ИЛ бр.1 КО Битола,. Надоместокот за закупнина на движните ствари што се даваат во закуп се утврдува според сметководствената вредност на движните ствари и истата претставува почетна цена во постапката за електронско јавно наддавање.

Член 2

Се овластува градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со кој подетално ќе се регулира начинот на користење на објектите од член 1 на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/45
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на листа на изградба и реконструкција на водоводни системи во населните места на подрајчето на Општина Битола со користење на средства од Европска инвестициона банка

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на листа на изградба и реконструкција на водоводни системи во населните места на подрајчето на Општина Битола со користење на средства од Европска инвестициона банка, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.04.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-310/44
08.04.2021 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 став 4, член 22 став 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 16 и 70 од Статутот на општина Битола („Службен гласник на општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 05.04.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за дополнување на Одлуката за утврдување на листа на изградба и реконструкција на водоводни системи во населните места на подрајчето на Општина Битола со користење на средства од Европска инвестициона банка

Член 1

Со оваа Одлука се врши дополнување на Одлуката за утврдување на листа за изградба и реконструкција на водоводни системи во населените места на подрачјето на Општина Битола со користење на средства од Европска инвестициона банка бр.07-1724/5 од 31.08.2010 год.објавесна во („Службен гласник на Општина Битола” бр.10/10 и доплнување на Одлуката за утврдување на листа за изградба и реконструкција на водоводни системи во населените места на подрачјето на општина Битола со користење на средства од Европска инвестициона банка бр.09-16.08 од 19.02.2018 (објавена во „ Службен гласник на Општина Битола” бр2/2018) и доплнување на Одлуката за утврдување на листата на изградба на реконструкција на водоводни системи на населените места на подрачјето на Општина Битола со користење на средства од Европ-

ска инвестициона банка бр.09/-50/10 од 11.06.2020 (објавена во „Службен гласник на Општина Битола” бр.7/2019).

Се дополнува листата за изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма- Национален парк „Пелистер“, делница: РШ 106-прочистителна станица- Реципиент, Битола.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-32/46
05.04.2021 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

СОДРЖИНА

О Д Л У К А за измена на Одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Битола	1	на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година	9
О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2021 година	2	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2020 година	9
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен ло	
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година	3	кален превоз на патници во општина Битола во 2020 година	10
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмите за одржување на јавните зелени површини и јавната чистота во Општина Битола од ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година	4	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2020 година	10
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година	4	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола во 2020 година	11
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година	5	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола во 2020 година	11
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година	5	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година	12
З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година	6	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 година	12
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година	6	З А К Л У Ч О К за усвојување на извештајот од Општинската Комисија за процена на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, град и поплави на ден 10 Јануари 2021 година	13
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година	7	О Д Л У К А за кофинансирање на проектот: „Биди ИН, биди Инклузивен, биди Инклудиран“, за набавка на дигитална опрема-смарт табли и дидактички нагледани средства за учениците со посебни образовни потреби за целосна реализација на проектот за потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ Битола	14
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење			

О Д Л У К А за примање на донација - техничка документација основен проект за линиска инфраструктура градба: изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитет бегова чешма - Национален парк „Пелистер“ – Битола, делница: РШ 106-прочистителна станица-Реципиент, Битола.....	14	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО БРАТИНДОЛ во идна урбанистичко планска документација.....	26
О Д Л У К А за примање на донација во вид на уредување – реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во град Битола, во рамките на парцелата на ОУ „Коле Канински“ со бр.11233, имотен лист број 8599 катастарска општина Битола 3.....	15	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација.....	26
О Д Л У К А за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари на Општина Битола за потребите на ЈП Комуналец Битола ..	16	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Српци во идна урбанистичко планска документација.....	27
О Д Л У К А за примање на донација 18 лаптопи од организацијата Македонија 2025	17	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО КРСТОАР во идна урбанистичко планска документација.....	28
СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на Општината Битола	18	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација.....	28
О Д Л У К А за основање на заедничко јавно претпријатие за превоз на патници	20	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација.....	29
Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола.....	22	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација.....	30
Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола.....	22		
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЛППЛП, Битола.....	23		
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување членови во Управниот одбор во ЈП СИЗ „Жабени“ - Битола.....	24		
З А К Л У Ч О К за усвојување на Иницијативата за Предлог листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Битола	24		
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација	25		

О Д Л У К А за давање во закуп со надоместок на движните ствари киосците бр.3,6,8 и 9 кои се наоѓаат на Градско шеталиште ул.„Македонска фаланга“, сопственост на Општина Битола со Електронско јавно наднавање 31

О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за утврдување на листа на изградба и реконструкција на водоводни системи во

населните места на подрајчето на Општина Битола со користење на средства од Европска инвестициона банка 31

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211